

## ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕМОЖНОСТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА КРЕДИТ ОДОБРЕН ОД СТРАНА НА ДЕЛОВНА БАНКА ПОРАДИ НЕВРАБОТЕНОСТ

### Воведни одредби

#### Член 1.

- (1) Овие Посебни Услови за осигурување во случај на неможност за враќање на кредит одобрен од страна на деловна банка поради невработеност (во понатамошниот текст: Посебни Услови) се составен дел на договорот за осигурување поради неможност за враќање на кредит одобрен од страна на деловна банка (во понатамошниот текст: договор за осигурување) кој договоруваат на осигурувањето го склучува со друштвото за осигурување (во понатамошниот текст: осигурувач) и се применуваат заедно со Општите Услови за осигурување во случај на неможност за враќање на кредит одобрен од страна на деловна банка (во понатамошниот текст: Општи Услови).

### Општи одредби

#### Член 2.

- (1) Со овие Посебни Услови се регулираат односите помеѓу договоруваачот на осигурувањето и осигурувачот во случај на осигурување поради неможност за враќање на кредит одобрен од страна на деловна банка по остварување на осигуран случај невработеност на осигуреникот кој настапил во периодот на осигурителното покрите.
- (2) Во смисла на овие Посебни Услови, за невработено се смета лицето:
  - 1) кое нема заснован работен однос со договор за вработување на неопределено или определено време кај работодавачот или со договор за отстапување на привремена работа кај работодавач корисник преку Агенција за привремени вработувања;
  - 2) кое не е ангажирано за вршење на работи надвор од работниот однос врз основа на договор за привремена или повремени работа, договор на дело, договор за застапување и посредување и сл., кое не се бави со хонорарна или самостојна работа, кое на друг начин нема остварено право на работа и не остварува приходи од рента на основ на договор за закуп и сл.;
  - 3) кое се води во евиденција на невработени во Агенција за вработување на Република Македонија и кое активно бара вработување, што се докажува со потврда од Агенцијата за вработување на Република Македонија;
  - 4) кое остварува право на паричен надомест за време на невработеност во согласност со Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (Службен весник на РМ бр.37/97 и сите негови последователни измени и дополнувања), што се докажува со потврда од Агенцијата за вработување на Република Македонија, на кое задолжително се наведува датумот кога невработеното лице стекнало право на паричен надомест, или потврда од други надлежни државни институции.

- (3) Во смисла на овие Посебни Услови, денот на исполнување на сите горенаведени услови за стекнување статус на невработено лице се смета како ден на настанување на осигурениот случај невработеност.

### Осигуран случај

#### Член 3.

- (1) Осигуран случај се смета неспособноста на осигуреникот да ги подмирува обврските по договорот за кредит поради невработеност, доколку во текот на траењето на договорот за осигурување, осигуреникот стекне статус на невработено лице во согласност со член 2. став (2) од овие Посебни Услови и со тоа остане континуирано невработен подолго од договорениот период на чекање во согласност со Општите Услови.
- (2) Во смисла на овие Посебни Услови, за престанување на работен однос се смета само недоброволна невработеност на осигуреникот која настанала за време на осигурителното покрите, под услов да не е предизвикана со случаи настанати пред склучување на договорот за осигурување.

### Ре-период на чекање

#### Член 4.

- (1) Во согласност со овие Посебни Услови, при договарање на осигурувањето може да се договори “ре-период на чекање”. Договорениот “ре-период” се дефинира во договорот за осигурување.
- (2) Под поимот “ре-период на чекање” се подразбира договорен временски период кој мора да постои измеѓу два осигурани случаи при што осигуреникот мора да биде континуирано вработен. Само во овој случај, под континуирано вработување се смета договор за вработување на неопределено време или договор за вработување на определено време. Доколку не е поинаку договорено, ре-периодот на чекање изнесува 1 (една) година.

### Обврски на осигурувачот

#### Член 5.

- (1) Со договорот за осигурување осигурувачот се обврзува дека, во случај на настапување на осигуран случај невработеност на осигуреникот, на корисникот на осигурувањето ќе му исплати надомест од осигурувањето кој е еднаков на износите на месечни рати на кредитот во согласност со договорот за кредит за секои 30 (триесет) денови на невработеност, максимално 6 (шест) месеци, освен доколку поинаку не се договори во договорот за осигурување (полиса). Доколку поинаку не се договори, обврската на осигурувачот по еден осигуран случај трае максимум 6 (шест) месеци.

### Ограничување на обврските на осигурувачот

#### Член 6.

- (1) Со договорот за осигурување се договорува ограничување на обврските на осигурувачот во смисла на број и износи на рати на кредитот по еден осигуран случај и за целиот период на траење на договорот за осигурување.

**Исклучување на обврските на осигурувачот  
Член 7.**

- (1) Исклучени се сите обврски на осигурувачот по овие Посебни Услови доколку невработеноста настанала како последица на следните околности:
- 1) доброволна невработеност поради поднесување на барање за престанок на работниот однос од страна на работникот (едностран престанок) или поради спогодбено престанување на работниот однос односно поднесување на барање за доброволен технолошки висок од страна на работникот;
  - 2) пензионирање и сл.;
  - 3) невработување поради отказ на договор за вработување од страна на работодавачот, предизвикан од однесување на вработениот, т.е. осигуреникот/корисникот на кредит, и тоа:
    - доколку вработениот по своја вина не ги извршува работните обврски утврдени со закон, колективен договор, акт на работодавачот и договор за вработување (отказ на договор за вработување од лични причини на страна на работникот);
    - доколку вработениот не ги почитува односно ги прекрши работниот ред и дисциплина или не ги исполнува работните обврски утврдени со закон, колективен договор, со акт на работодавачот и договор за вработување (причини на вина за отказ на договорот за вработување); т.е. доколку неговото однесување е такво што не може да го продолжи работењето кај работодавачот;
    - доколку вработениот направи кривично дело на работа или во врска со работата;
  - 4) престанок на работниот однос поради престанок на работната дозвола;
  - 5) престанок на работниот однос поради сторено кривично дело на осигуреникот;
  - 6) невработеност која е последица на истекот на времето за коешто бил склучен договорот за вработување на определено време;
  - 7) невработеност на осигуреникот кој е самовработен, а неговата дејност се уште функционира;
  - 8) отказ кој на вработениот му е соопштен пред датумот на потпишување;
  - 9) завршување на периодот на обука или пробна работа;
  - 10) истек на договорот со кој остварува работа надвор од работниот однос.
- (2) Исклучени се сите обврски на осигурувачот по овие Посебни Услови доколку работодавачот и осигуреникот се иста личност, како и доколку се поврзани како членови на семејство во било која смисла.

**Пријава на штета во случај на настанување на осигуран случај и исплата на надомест од осигурување  
Член 8.**

- (1) По настанување на осигуран случај, осигуреникот или корисникот на осигурување поднесува пријава за штета односно барање за исплата на надомест од осигурување и ги поднесува следните документи:
- 1) писмен отказ од кој е видлив престанокот на работниот однос, како и останати исправи кои,

согласно позитивните законски прописи, служат за доказ за престанок на работниот однос;

- 2) потврда од работодавачот со кој се потврдува дека при договарање на осигурувањето во моментот на почнување на осигурувањето осигуреникот бил вработен по основ на договор за вработување на неопределено време во приватен и/или јавен сектор најмалку 6 (шест) месеци без престан, кај истиот работодавач, и тоа најмалку 30 (триесет) часа неделно, како и останати исправи кои, согласно позитивните законски прописи, служат како доказ дека лицето било вработено во моментот на почнување на осигурувањето, освен доколку поинаку не се договори во договорот за осигурување (полиса);
  - 3) копија од потпишан договор за кредит;
  - 4) план за отплата на кредитот односно потврда за минимална уплата или уплати (месечен извод), и тоа од денот на настанување на осигурениот случај со примена на член 3. од овие Посебни Услови, кои ги спрема и заверува овластен претставник на договорувачот на осигурувањето;
  - 5) еднаш месечно потврда за статусот на невработеност и право на паричен надомест за време на невработеноста, издадена од Агенцијата за вработување на Република Македонија.
- (2) Осигуреникот/корисникот на осигурувањето е обврзан дека во текот на траењето на исплатата на надомест од осигурување од страна на осигурувачот, секој месец ќе доставува на осигурувачот оригинална потврда за невработеност и право на паричен надомест за време на невработеноста издадена од Агенција за вработување на Република Македонија, или нејзина заверена копија. Наведената потврда осигуреникот/корисникот на осигурувањето е должен да ја достави на осигурувачот најдоцна до 10-ти (десетти) во месецот за претходниот месец.
- (3) Во случај осигуреникот за претходниот месец да достави непотполна документација, осигурувачот ќе исплати надомест за претходниот месец по комплетирање на доставената пријава за настанување на осигуран случај во согласност со овие Посебни Услови. Во тој случај, осигурувачот нема обврска за плаќање на казнени камати и било какви други евентуални трошоци кои произлегуваат од доцнење на плаќањето на надоместот од осигурување кон Банката како корисник на осигурувањето.
- (4) Покрај наведените документи, осигурувачот има право од осигуреникот, договорувачот на осигурувањето или било кое друго правно или физичко лице кое бара надомест од осигурувањето, да побара дополнителни објаснувања и докази, како и тоа, на свој трошок, да преземе мерки со цел утврдување на останати важни околности во врска со пријавениот настан кој довел до настанување на осигуран случај, доколу смета дека се потребни за утврдување на обврските на осигурувачот.

**Завршни одредби  
Член 9.**

- (1) За се она што не е регулирано со овие Посебни Услови се применуваат одредбите на Општите Услови за осигурување во случај на неможност за враќање на кредит одобрен од страна на деловна банка.
- (2) Доколку постои несогласување кај одредени одредби со Општите Услови за осигурување во случај на неможност за враќање на кредит одобрен од страна на деловна банка, на односите од договорот за осигурување ќе се применуваат одредбите од овие Посебни Услови.

- (3) Овие Услови за осигурување се донесени на 54-та седница на Одборот на директори на САВА Осигурување а.д. Скопје одржана на ден 13.09.2019 година. Овие Посебни Услови влегуваат во сила и се применуваат со денот на донесувањето со што престануваат да важат Посебните услови за осигурување во случај на неможност за враќање на кредит одобрен кај деловна банка поради невработеност бр.02-2146/5 од 24.01.2019 година.

*САВА осигурување, а.д. Скопје*  
*Одбор на директори*  
*Претседател*  
*Рок Мољк*